



ПРАВИЛНИК

За натпреварувањата во КОШАРКАРСКИОТ КУП

„БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ БУШТУР“

Сезона 2021/22 година



1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Натпреварите за Куп на Република Северна Македонија се играат согласно службените кошаркарски правила на ФИБА, Правилникот за натпреварување и Пропозициите за натпреварување на КФСМ и како и дисциплинскиот правилник на КФСМ.

1.2. Екипата домаќин која нема сала што ги задоволува условите и техничката опременост согласно Пропозициите за натпреварување, ќе мора да обезбеди таква сала каде ќе биде организатор - домаќин на натпреварите.

1.3. Екипите од Првата Лига мажи и Првата „А“ Лига жени се обврзани да настапуваат во Куп натпреварите.

1.4 Екипа која ќе откаже да се вклучи во Куп натпреварувањето пред неговиот почеток ќе биде казнета со парична казна во висина од 60.000 денари.

1.5. Екипа која ќе се откаже од учество од Купот во текот на самото натпреварување, ќе биде казнета со парична казна во износ од 60.000 денари и со одземање на шест (6) бода од бодовното салдо, стекнато во тековната натпреварувачка сезона во лигата во која таа екипа се натпреварува.

1.6. Двојките за натпреварите се утврдуваат врз основа на пласманот на екипите од тековниот дел на првенството во тековната натпреварувачка сезона, по завршувањето на првиот дел:

- Во Првата машка лига, после 11 одиграни кола, а
- Во Првата женска лига, после 14 одиграни кола во првата „А“ лига жени.

За екипите кои ќе настапат на четвртфиналните (1/4) натпревари, се применува член 13.3 од Пропозициите за натпреварување, право на настап на странски играч.



Во четвртфиналната (1/4) фаза можат да настапат само три (3) странски играчи на терен во текот на целиот натпревар.

За полуфиналните (1/2) натпревари и за финалниот натпревар, нема ограничување во бројот на странски играчи кои можат да настапат во текот на натпреварот, односно може да играат сите четири (4) играчи.

1.7. Терминот за одигрување на финалниот турнир за мажи и жени го одредува Управниот Одбор на КФСМ, на предлог на Комесарот за натпреварување - вклучен во календарот за претстојната сезона.

1.7.1. Бројот на екипи кои ќе играат на финалниот турнир во кошаркарскиот куп на РС Македонија „Благоја Георгиевски Буштур“, термините и начинот на натпреварување во сениорските (машка и женска) конкуренција, го утврдува Управниот одбор на КФСМ за секоја сезона посебно.

1.7.2. Препорака на Управниот Одбор на КФСМ е финалниот натпревар на финалниот турнир да се игра во сабота и недела, согласно на тоа, да се одредат и другите натпреварувачки денови.

1.7.3. Организаторот на финалниот турнир во кошаркарскиот Куп на РС Македонија, се одредува по пат на јавен конкурс, на кој можат да учествуваат сите кошаркарски клубови, правни и физички лица и други субјекти.

УО на КФСМ го задржува правото да ги одвои во посебни финални турнири, турнирите во машка сениорска, односно женска сениорска конкуренција.

Условите за добивање на организација ги одредува Управниот Одбор на КФСМ. Канцеларијата на КФСМ има обврска јавно да го објави конкурсот за организатор. Доколку има повеќе од еден пријавен субјект, тогаш организаторот се добива по пат на јавно наддавање - лицитација, на која учествуваат сите пријавени субјекти, кои до моментот на лицитација уплатиле 10% од пропишаната почетна цена за добивање на организацијата.

Лицитацијата за добивање на организаторство е јавна.

Лицитацијата ја води лице од канцеларијата на КФСМ. Победник на лицитацијата е субјектот кој ќе понуди најголем износ за организација.

Победникот на лицитацијата во рок од 48 часа треба да ги презентира местото и условите за организација, како и да го уплати остатокот од 90% од излицитираната сума. Доколку победникот не ја уплати излицитираната сума во предвидениот рок, го губи



правото на 10% од пропишаната почетна цена за добивање на организацијата. Откако канцеларијата на КФСМ ќе констатира дека победникот на лицитацијата ги исполнил условите за организација, потпишува договор со субјектот, во кој се опишани правата и обврските на субјектот и КФСМ. Доколку субјектот не ги исполнил техничките и други услови за организација, можноста за организацијата на финалниот турнир, по ист принцип, му се понудува на субјектот кој понудил втор најголем износ за организација.

КФСМ го задржува дискрециското право да не ја додели организацијата на финалниот турнир, доколку победникот во организацијата, или единствениот пријавен не задоволува некој од условите или нема капацитет да го организира турнирот.

Доколку никој не се пријави на конкурсот за организација, Финалниот Куп турнир го организира КФСМ, во согласност со овој правилник.

2. ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ

2.1. За финалниот турнир, организаторот ги сноси трошоците за одигрување на натпреварите, како и патните трошоци и надоместоците за вршење на должност на службените лица, помошните судии и статистичарите, кој е различен и зависи од степенот на разигрувањето во Куп-натпреварите.

2.2. Патните трошоци и надоместокот за вршење на должноста - службени лица, помошни судии и статистичари на натпреварот ги исплатува организаторот на нивната трансакциска сметка. Вкупната сума на уплата во ваков случај, ќе биде зголемена за даноците и другите давачки кон финансиските и други институции.

2.3. Надоместоците за вршење на должност на службените лица, помошните судии и статистичарите и патните трошоци во Куп-натпреварувањето ги одредува УО на КФСМ на предлог на Комесарот за натпреварување во сениорски лиги за секоја сезона посебно.

3. УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИНАЛНИОТ КУП ТУРНИР

3.1. Организаторот е должен да обезбеди сала според стандардите на ФИБА за организација на турнирски систем на натпревари. Салата мора да има посебно обележена VIP ложа, посебно обележана трибина за тимовите (на која ќе може да пристапи само со акредитација), просторија за прес-конференции, како и интернет покриеност за потребите на медиумите (Wi-Fi, или Lan) и за видео-пренос (livestreaming) Lan-интернет со минимална УПЛОАД-брзина од 10Mbps.

Организаторот е должен да обезбеди по 20 (дваесет) акредитации за секоја екипа учесник на финалниот Куп турнир. Организаторот е должен да додели на КФСМ 20



(дваесет) VIP карти за ложа за секој натпревар поединечно и да додели по 6 (шест) VIP карти за ложа за секој клуб кој настапува на одредениот натпревар.

За финалниот натпревар на финалниот турнир, организаторот треба да обезбеди 10 (десет) VIP-карти за ложа за државен протокол. На финалниот натпревар, организаторот е задолжен на паузата за полувремето да обезбеди VIP-коктел.

3.2 Организаторот на финалниот Куп турнир е должен да обезбеди хотелско сместување на база полн пансион и патни трошоци (ако турнирот е надвор од Скопје) за 6 (шест) лица назначени од канцеларијата на КФСМ и официјалните лица номинирани од техничкиот комитет, за време на одржување на турнирот, заради техничко-натпреварувачко водење и надгледување на системот на натпревари и организацијата.

3.3. Организаторот на финалниот Куп турнир е должен да ги сноси сите трошоци за надомест и патни трошоци на службените лица, помошните судии и статистичарите за сите натпревари.

3.4. Организаторот на финалниот Куп турнир е должен да соработува со КФСМ во спроведувањето на правилата, пропозициите и одредбите за организација на турнирот. Организаторот е должен да добие одобрение од канцеларијата на КФСМ за протокол-листата за доделување на пехарите и медалите за учесниците.

4. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ФИНАЛНИОТ КУП ТУРНИР

4.1. Организаторот има право да оствари приход од продадени билети на сите натпревари по цена што самиот организатор ја одредува.

4.2. Организаторот има право на комерцијален простор од 50% во ТВ преносите, на 12 банери со димензии 1x3 метри околу теренот, брендирање на апликации во трите круга (еден централен круг и два круга кај линијата за слободни фрлања) и дополнителни четири апликации на терен и под двата коша, кои нема да ги попречуваат линиите за игра на кошаркарскиот терен.

4.3. Организаторот има право да организира наградни игри и промоции за време на натпреварите. За комплетниот маркетинг и брендирање, организаторот претходно треба да ја информира канцеларијата на КФСМ за согласност.

4.4. Организаторот има обврска да овозможи пристап на ТВ екипа за вршење телевизиски преноси со сите адекватни приклучоци.

4.5. Организаторот има обврска да обезбеди простор за 12 банери околу теренот за потребите на КФСМ.



4.6. Организаторот има обврска да обезбеди адекватна редарска служба, како и присуство на припадници на Министерството за внатрешни работи, амбулантно и противпожарно возило, согласно законот за спречување насилство на спортските терени и пропозициите за натпреварување.

4.7. Организаторот е должен да обезбеди канцеларија за работа на претставниците на КФСМ и техничката комисија, 24 часа пред почетокот на финалниот турнир, за време на одржување на турнирот, и 24 часа по завршувањето на турнирот.

Скопје, сезона 2021/22 година

Претседател

Перо Антиќ